



"Гости на 'Леринската вечер' - вели Ристо Стефов - не се само леринчани, туку доаѓаат и од Воденско, Костурско, па и од Република Македонија, зашто сите сме Македонци".

Пишува:
Лилјана РИТОВА

Една од најубавите, најпосетените, највеселите манифестации кои се случуваат во македонската заедница во Торонто, Канада, е таканареченото "Леринско оро", во организација на Леринското околско друштво.

Најголемиот дел од македонското иселеништво во Канада го сочинуваат иселениците од Егејскиот дел на Македонија, кај кои македонската национална свест, и покрај најнечовечкиот геноцид кој е извршен врз нив, останала нечепната и чиста. Нивните прекрасни ора, со неверојатно богати ритми, какви ретко се

и од Република Македонија, зашто сите сме Македонци".

Ова е втор мандат на Стефов како претседател на Друштвото, кој во Канада дошол уште во 1966 година, на 13-годишна возраст. Има две деца и прекрасна сопруга Лори, Канаѓанка, која за оваа прилика ја изработи таписеријата со македонското сонце, знамето на Филип Втори.

Ристо Стефов се занимава со истражување на македонската историја и има издадено три книги. Неговата прва книга е посветена на родното место Ошчима, и во неа се зборува за историјата и за културата на селото во последните 200 години. Втората книга е со наслов "Историја на македонскиот народ од античко време до сегашноста". Последна-



РИСТО СТЕФОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЛЕРИНСКОТО ДРУШТВО

ското востание, од Втората светска војна и од Граѓанската војна во Грција.

Ристо Стефов потекнува од револуционерно семејство, во кое сите биле партизани. Не-

јана и конзулот Бранко Трајковски со сопругата Марина. Генералниот конзул Трајковски во поздравниот говор нагласи дека Македонија конечно ќе го добие своето место во големото семејство на народите, со тоа што наскоро ќе стане кандидат за влегување во Европската унија, со што ќе се олесни и пасошкиот режим и ќе се овозможи движење по сите простори каде што живеат и работат Македонци. Генералниот конзул ги освои симпатиите на присутните гости со зборовите: "И ако не ме поканевте, јас ќе дојдев на вашата прослава, бидејќи таткото на мојата сопруга е од Егејскиот дел".

Меѓу гостите беа офицери од Република Македонија, кои престојуваат во воената база Борден, во рамките на воената соработка меѓу Македонија и Канада.

Протаставрофор Трајко Босеовски зборуваше за верскиот празник Свети Архангел, со кој е поврзана оваа прослава, кој е еден од најстарите христијански празници, востановен уште во IV век.

Традиционално, за секое "Леринско оро", управата на Друштвото поканува пејач од леринските села, а годинава тоа беше Георги Атанасиу од село Неред, кој присутните ги забавуваше со најубавите македонски патриотски песни, заедно со еден од најпознатите и најстари македонски оркестри во Торонто, "Децата од Буф".

НАЈНЕЧОВЕЧКИОТ ГЕНОЦИД НАД МАКЕДОНЦИТЕ ЈА ВОЗВИШИ НАЦИОНАЛНАТА СВЕСТ

среќаваат во светот, симболично зборуваат за тешката судбина која ја доживеале како невини жртви на интересите на големите европски сили и нивните балкански пиони.

Според зборовите на претседателот на Леринското околско друштво, Ристо Стефов, кој по потекло е од селото Ошчима - Леринско, Друштвото обединува околу 150 лерински села. Со тоа се зајакна ова Друштво, а во исто време, на овој начин, помалите села кои не можеа финансиски да издржат и да се организираат, ги зачуваа својот македонски идентитет, обичаите и традициите. "Орото" е традиционално и се одржува секоја година по повод празникот Свети Архангел, кој е светец на градот Лерин.

"Но, гости на 'Леринската вечер' - вели Стефов - не се само леринчани, туку доаѓаат и од Воденско, Костурско, па

та книга на Стефов, објавена неодамна, е "Илустрирана историја на Македонија", во која има карти, фотографии и биографии. Во неа има 40 карти на Македонија, повеќе од 100 фотографии и биографии на револуционери од Илинден-

говиот татко Никола пет години бил интерниран на грчките острови.

Почесни гости на "Леринската вечер" беа генералниот конзул на Република Македонија во Торонто, Слободан Трајковски, со сопругата Бил-



УПРАВАТА НА ЛЕРИНСКОТО ДРУШТВО